



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса: „Службен весник на НРМ“—Скопје. Огласи по тарифата

СКОПЈЕ
Четврток, 11 декември 1952
Број 35 Година VIII

Претплата за 1952 год. изнесува
560 дин. Овој број чини 16 динари
Чековна сметка број 801-901-702

115

На основа член 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обнова на земјата, по предлог на Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура, Владата на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА ЗА УЧИТЕЛСКО-ДОМАКИНСКОТО УЧИЛИШТЕ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Се оснива Учителско-домакинско училиште во Скопје со задача да подготвува стручни учители по домаќинство.

Член 2

Училиштето е установа на Советот за просвета, наука и култура и се наоѓа под негово раководство и надзор.

Член 3

Учителско-домакинското училиште има ранг на средно стручно училиште.

Член 4

Во Училиштето се примаат за ученици лица од женски пол што свршиле најмалку IV клас гимназија односно полно основно народно училиште со полуматурски испит или ним рамно училиште и што не се постари од 16 години.

Член 5

Учењето во Училиштето трае четири години и се изведува последователно во четири класа.

По исклучение во Училиштето можат да се отвораат специјални паралелки во кои учењето трае две години.

Во паралелките од претходниот став се примаат за ученици лица што свршиле најмалку низа гимназија односно полно основно народно училиште со полуматурски испит или некое друго ним рамно училиште и не се помлади од 25 години, а поради учеството во Народноослободителната борба и работењето во државни и општествени установи и организации по ослободувањето немале можност на време и редовно да го продолжат и свршат средното образование.

Член 6

На крајот од учењето сите ученици полагаат завршен дипломски испит.

Член 7

Наставата во Училиштето и во специјалните паралелки се изведува според наставен план и програма што ќе ги пропише Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура.

Член 8

Со Училиштето раководи директор, што го назначува Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура.

За работата и успехот на училиштето директорот одговара пред Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура.

Член 9

Училиштето има посебна претсметка на приходи и расходи што влегува во состав на претсметката на приходите и расходите на Советот за просвета, наука и култура.

Наредбодавец за извршување на претсметката е директорот на Училиштето.

Член 10

Поблиски прописи за спроведувањето на оваа Уредба донесува, по потреба, Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура.

Член 11

Оваа Уредба влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 1256 од 1-XII-1952 година, Скопје

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија
Ј. Колишевски, с. р.

Министер-Претседател
на Советот за просвета, наука
и култура,
Д. Цамбаз, с. р.

116

На основа член 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обновата на земјата, по предлог од Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура, Владата на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА ЗА ОТВАРАЊЕ СПЕЦИЈАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ ПРИ УЧИТЕЛСКИТЕ ШКОЛИ ВО СКОПЈЕ И БИТОЛА

Член 1

При учителските школи во Скопје и Битола се отвораат специјални паралелки за подготвување учителски кадар.

Член 2

Во специјалните паралелки се примаат за ученици лица што свршиле најмалку IV клас гимназија односно полно основно народно училиште со полуматурски испит или ним рамно училиште

и не се помлади од 25 години, а поради учеството во Народноослободителната борба и работењето во државни и општествени установи и организации по ослободувањето немале можност на време и редовно да го продолжат и свршат средното образование.

Член 3

Учењето во специјалните паралелки трае две години.

На крајот од учењето се полага учителско-дипломски испит.

Член 4

Наставата во специјалните паралелки ќе се изведува според наставен план и програма што ќе ги пропише, во рамките на наставниот план и програма за учителските школи, Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура.

Член 5

На учениците од специјалните паралелки, кои на крајот од учењето ќе го положат учителско-дипломскиот испит, ќе им се издаде диплома за свршена учителска школа.

Член 6

Во однос оценувањето, изведувањето на наставата, испитите и др. на специјалните паралелки ќе се применуваат прописите што важат за учителските школи.

Член 7

Поблиски прописи за извршувањето на оваа Уредба донесува, по потреба, Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура.

Член 8

Оваа Уредба влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 1255 од 1-XII-1952 година, Скопје.

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија,
Л. Колишевски, с. р.

Министер-Претседател
на Советот за просвета, наука и култура,
Д. Џамбаз, с. р.

117.

На основа член 79 став 2 од Уставот на Народна Република Македонија, по предлог од Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура, Владата на Народна Република Македонија донесува.

УРЕДБА

ЗА СОЕДИНУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО СРЕДНО ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ „ЗДРАВКО ЦВЕТКОВСКИ“, ШУМАРСКИОТ ТЕХНИКУМ „ЧАСЛАВ РАНГЕЛОВСКИ“, РАБОТНИЧКИОТ ТЕХНИКУМ И ИНДУСТРИСКОТО СРЕДНО ТЕХНИЧКО УЧИЛИШТЕ СИТЕ ВО СКОПЈЕ ВО ЕДНО УЧИЛИШТЕ

Член 1

Градежното средно техничко училиште „Здравко Цветковски“ во Скопје, Шумарскиот техникум „Часлав Рангеловски“ во Скопје, Работничкиот техникум во Скопје и Индустриското

средно техничко училиште во Скопје се соединуваат во едно училиште под назив „Средно-техничко училиште во Скопје“.

Средно-техничкото училиште е самостојна установа на Советот за просвета, наука и култура и се наоѓа под негово непосредно раководство и надзор.

Член 2

Средно-техничкото училиште ги има овие отсеци: градежен, архитектонски, геодетски, шумарски, машински, електро-технички, хемиско-технолошки и текстилен.

Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура може да оснива и други отсеци, а постоеките да ги соединува односно укинува.

Член 3

Наставата во Училиштето трае четири години и се изведува последователно во четири учебни години.

Член 4

Во Средно-техничкото училиште се примаат ученици што свршиле низа гимназија односно полно основно народно училиште со полуматурски испит или ним рамно училиште.

Член 5

Со Средно-техничкото училиште раководи директор, што го назначува Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура. За својата работа директорот одговара пред Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура.

Член 6

Со поедините отсеци на Средно-техничкото училиште раководат шефови на отсеци што ги именува Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура од редот на наставниците на Училиштето.

Шефовите на отсеците за својата работа одговараат пред Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура и пред директорот на Училиштето.

Член 7

Средно-техничкото училиште има посебна претсметка на приходи и расходи која влегува во состав на претсметката на приходите и расходите на Советот за просвета, наука и култура.

Наредбодавец за извршување на претсметката е директорот на Училиштето.

Член 8

Учениците од соединетите училишта преминуваат во соодветните класови и отсеци на Средно-техничкото училиште.

Член 9

Поблиски прописи за спроведувањето на оваа Уредба, како и за организацијата и работењето и за наставниот план и програма на Училиштето ќе пропише Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура.

Член 10

Оваа Уредба влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“, а од тој ден престануваат да важат: Уредбата за оснивање на Индустриското средно техничко училиште во Скопје и Уредбата за оснивање на Шумарскиот техникум „Часлав Рангеловски“ во Скопје („Службен весник на НРМ“ бр. 19/49), Решението за

оснивање Работнички техникум на Министерството за индустрија и рударство („Службен весник на НРМ“ бр. 22/48) и Правилникот за организацијата и работата на Работничкиот техникум на Министерството за индустрија и рударство („Службен весник на НРМ“ бр. 7/49).

Број 1258 од 1.XII.1952 година, Скопје.

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија,

Л. Колишевски, с. р.

Министер-Претседател
на Советот за просвета, наука
и култура

Д. Цамбаз, с. р.

118

На основа член 1 од Законот за овластување Владата на Народна Република Македонија за донесување уредби по прашањата од народното стопанство и обнова на земјата, по предлог од Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура, Владата на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ РАНГОТ НА ЕДНОГОДИШНИОТ КУРС ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ВО ДОЛНИТЕ КЛАСОВИ НА ГИМНАЗИИТЕ

Член 1

Училишните квалификации стечени со свршувањето на Едногодишниот курс за преподаватели во долните класови на гимназиите, одржан во учебната 1945/46 година во Скопје, се израмнуваат со квалификациите што се стекнуваат со свршување на виша педагошка школа и ги даваат правата што ги дава свршена виша педагошка школа.

Член 2

На дипломите за свршениот Едногодишен курс за преподаватели во долните класови на гимназиите Советот за просвета, наука и култура ќе стави клаузула дека се израмнени со дипломите за свршена виша педагошка школа и дека ги даваат правата што ги имаат лицата со свршена виша педагошка школа.

Член 3

Поблиски прописи за применување на оваа Уредба издава, по потреба, Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура.

Член 4

Оваа Уредба влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 1254 од 1.XII.1952 година, Скопје.

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија,

Л. Колишевски, с. р.

Министер-Претседател
на Советот за просвета, наука
и култура

Д. Цамбаз, с. р.

119

На основа член 79 став 2 од Уставот на Народна Република Македонија, по предлог од Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура, Владата на Народна Република Македонија донесува

УРЕДБА

ЗА УКИНУВАЊЕ ШКОЛАТА ЗА ВОСПИТАЧИ НА ДЕЦА ОД ПРЕДУЧИЛИШНА ВОЗРАСТ

Член 1

Се укинува Школата за воспитачи на деца од предучилишна возраст во Скопје.

Член 2

Учениците од укинатата Школа ќе преминат во соодветните класови на Учителската школа во Скопје.

Член 3

Наставниот и друг персонал, како и детската градина — вежбалницата преминуваат во Учителската школа во Скопје.

Член 4

Поблиски прописи за спроведување на оваа Уредба ќе донесува, по потреба, Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура.

Член 5

Оваа Уредба влегува во сила од денот на нејзиното објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“, на кој ден престанува да важи Уредбата за Школата за воспитачи на деца од предучилишна возраст („Службен весник на НРМ“ бр. 34/50.).

Број 1257 од 1.XII.1952 година, Скопје.

Претседател на Владата
на Народна Република Македонија,
Л. Колишевски, с. р.

Министер-Претседател
на Советот за просвета, наука
и култура
Д. Цамбаз, с. р.

120

На основа член 8 од Уредбата за оснивање Студентски потпорен фонд во Скопје („Службен весник на НРМ“ бр. 6/52), во согласност со Министерот на финансиите пропишувам

ПРАВИЛНИК

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА И РАБОТАТА НА СТУДЕНТСКИОТ ПОТПОРЕН ФОНД

! Задача на фондот

Член 1

Студентскиот потпорен фонд во Скопје (во понатамошниот текст „Фондот“) има за задача да им дава позајмици за продолжување односно свршување на студиите на редовните студенти и апсолвентите што студирале редовно на факултетите од Универзитетот во Скопје.

II Позајмици

Член 2

Позајмица од Фондот може да добие студент односно апсолвент на секој факултет од Универ-

зитетот во Скопје ако ги исполнува следните услови:

1) да има запишани и заверени најмалку четири семестри односно да апсолвирал на еден од факултетите на Универзитетот во Скопје;

2) да положил најмалку половина од испитите што се предвидени за полагање во заверените семестри;

3) испитите да ги положил со среден успех најмалку 7;

4) да не дипломирал на друг факултет;

5) да не прима детски додаток, стипендија или помош, односно да нема доход поголем од 2.000 динари месечно;

6) да не е во редовен или хонорарен службен односно работен однос и

7) доходот на родителите на молителот за претходната година да не е поголем од 2.000 динари, по член месечно.

Член 3

За доделување позајмица се поднесува молба до управниот одбор на Фондот. Во молбата, покрај личните податоци на молителот, треба да биде означена висината на позајмицата, времето за кое се бара таа, рокот во кој ќе се врати и гаранцијата што ќе се даде за примената позајмица.

Кон молбата треба да бидат приложени следните документи:

а) потврда од факултетот на кој студира односно на кој апсолвирал молителот за запишаните и заверените семестри, положените испити и оценките добиени на нив;

б) уверение од надлежниот народен одбор за висината на доходот во претходната година на родителите на молителот;

в) писмена изјава на молителот дека не дипломирал на друг факултет; дека не се наоѓа во редовен или хонорарен службен односно работен однос; дека не прима детски додаток; дека не прима стипендија или помош, односно дека нема доход поголем од 2.000 динари месечно.

Член 4

По молбата решава Управниот одбор

Во решението со кое се одобрува позајмицата треба да бидат означени:

а) вкупниот износ на одобрената позајмица;

б) бројот на месечните рати во кои треба на ползувачот да му се исплатува позајмицата;

в) висината на месечните рати;

г) рокот во кој ползувачот ќе ја врати примената позајмица;

д) висината и начинот на пресметувањето на каматата на позајмицата и

е) видот на гаранцијата што треба да ја положи ползувачот на позајмицата.

Против решението на Управниот одбор молителот може да подаде жалба до Советот за просвета, наука и култура во рок од 15 дена од денот на примањето на решението.

Член 5

По одобрувањето на позајмицата помеѓу молителот и Фондот се склучува договор за позајмицата во кој се одредува вкупниот износ на одобрената позајмица, бројот на месечните рати во кои треба да се исплатува позајмицата, висината на месечните рати, рокот и условите на враќањето на позајмицата, давањето гаранција, санкциите за неуредно плаќање и овластување

на управниот одбор на Фондот да може да го запре плаќањето на позајмицата и да го бара враќањето на дотогаш примените износи, во случаите од член 10 од овој Правилник.

Член 6

Како гаранција за враќањето на позајмицата може да служи емство на лицата што се должни да го издржуваат молителот или на други лица, или друг вид обезбедување што ќе го одреди управниот одбор на Фондот.

Емството од предниот став може да се даде или на договорот за позајмицата или со посебен акт.

Член 7

Управниот одбор може да одлучи позајмица да се даде и без емство.

Член 8

Позајмицата, по правило не се исплатува за месеците јули и август.

Во оправдани случаи, Управниот одбор може да реши на поединен студент позајмица да му се исплатува и во месеците јули и август, во рамките на вкупниот износ на одобрената позајмица.

Член 9

Секој ползувач на позајмица е должен во почетокот на секој семестар да му поднесува на Управниот одбор на Фондот потврда за запишаните односно заверените семестри и положените испити.

Член 10

Управниот одбор на Фондот може да го запре исплаќањето на позајмицата: а) ако ползувачот не ги дава пропишаните испити во одредените испитни рокови, б) ако ползувачот неоправдано ги прекине студиите; в) ако ползувачот без оправдани причини не дипломира на време; г) ако доделената позајмица не се ползува за продолжување односно свршување на студиите; д) ако во материјалната положба на ползувачот настапат измени што го исклучуваат правото на примање позајмица.

Во случаите од предниот став ползувачот е должен да му ги врати на фондот примените износи од позајмицата во рокот што ќе го одреди Управниот одбор, а кој не може да биде подолг од две години од денот кога ќе се донесе решението за запирањето на исплатата.

На сумите што ќе ги врати во рокот од предниот став ползувачот плаќа камата од 3%, а по овој рок плаќа камата како на соодветните заеми што ги даваат банките.

Од плаќањето на каматата одредена во предниот став се ослободуваат за двогодишниот рок ползувачите предвидени во став 1 точка д) од овој член, а по изминувањето на овој рок и тие плаќаат камата како на соодветните заеми што ги даваат банките.

Член 11

Рокот за враќање на позајмицата не може да биде подолг од десет години, сметајќи од денот на дипломирањето на ползувачот. Во овој рок не се смета времето кое ползувачот ќе го проведе на отслужување на редовниот воен рок.

Член 12

За првите три години за кои постои обврска за враќање на позајмицата камата не се плаќа; за четвртата и петтата година се плаќа камата од

2%, а по петтата година се плаќа камата како на соодветните заеми што ги даваат банките.

Член 13

Исплатата на позајмиците, како и враќањето на истите се врши преку Народната банка на ФНРЈ — Централа на НРМ во Скопје.

Член 14

Народната банка исплатите односно запирањето на исплатата на позајмиците ги врши на основа налог на Управниот одбор на Фондот.

III Раководство на Фондот

Член 15

Со Фондот управува управен одбор кој се состои од 5 члена и тоа: двајца претставители на Сојузот на студентите на Југославија од Универзитетот во Скопје и по еден претставител на Универзитетот во Скопје, Советот за просвета, наука и култура и Министерството на финансииите.

Управниот одбор избира од своите членови претседател и секретар.

Член 16

Членовите на управниот одбор ги именува и ги разрешува Министерот-Претседател на Советот за просвета, наука и култура.

Член 17

Членовите на управниот одбор своите функции ги вршат дури не бидат разрешени.

Член 18

Управниот одбор ги врши овие работи:

- 1) ја раководи работата на Фондот и се грижи за нејзиното правилно одвивање;
- 2) решава по молбите за позајмици и одобрува позајмици во границите на расположивите средства;
- 3) се грижи за враќањето на доделените позајмици;
- 4) се грижи за зголемување имовината на фондот и
- 5) поднесува до советот за просвета, наука и култура на крајот од месец август секоја година извештај за состојбата на Фондот.

Член 19

Управниот одбор може полноважно да решава ако на седницата присуствуваат најмалку три члена, а решенија донесува со мнозинство гласови на присутните членови.

Во случај еднаква поделба на гласовите одлучува гласот на претседателот односно неговиот заменик.

Член 20

Фондот како правно лице го застапува и го претставува претседателот на управниот одбор.

Претседателот на управниот одбор во случај на отсутност или спреченост го заменува секретарот.

Член 21

Претседателот односно секретарот, кога го застапува отсутниот односно спречениот претседател, не можат да го задолжуваат Фондот без одобрение на Советот за просвета, наука и култура и Министерството на финансииите.

IV Завршни одредби

Член 22

Административната работа на Фондот се врши во состав на администрацијата на Ректоратот на Универзитетот во Скопје.

Член 23

Овој Правилник влегува во сила од денот на неговото објавување во „Службен весник на Народна Република Македонија“.

Број 11696 од 22-XI-1952 година, Скопје.

Министер-Претседател
на Советот за просвета, наука и култура,
Даре Цамбаз, с. р.

Согласен,
Министер на финансииите,
Н. Минчев, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО СКОПЈЕ

Иван Итов, од Т. Велес, поднесе тужба против Итова Иванова Фроска, по татко Христова, од Црна Река, околија Гуменце, сега со непознато местожителство, поради утврдување да е со тужената бил во законен брак.

Се поканува тужената Фроска во рок од два месеци по објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави во овој суд или си одреди застапник и неговото име го достави на судов. Ако во оставениот рок не го стори тоа судот по службена должност ќе и одреди застапник, кој ќе ја застапува на нејзини разноси.

Од Окружниот суд во Скопје, Г. бр. 342/52 (141)

ОКОЛИСКИ СУД ВО ПЕХЧЕВО

Пред овој суд покрената е постапка за прогласување за умрен Мустафа Арнаутов, од с. Брник, кој како партизан во НОБ на „Калиманско Поле“ во месец октомври 1944 година е виден за последен пат во борбата против Германците и од тогаш па до денеска не се знае дали е жив или не.

Се поканува нестаниот Мустафа и секој оној што знае за него да јави на судот или на одредениот старател Зенипа Арнаутова, од село Црник во рок од 15 дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противно нестаниот ќе се прогласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Пехчево, Р. бр. 55/52 (137)

ОКОЛИСКИ СУД ВО РЕСЕН

Околинскиот суд во Ресен објавува дека при истиот е покрената оставинска постапка по оставината на пок. Наум Казанциевски, бивш од Ресен.

Се покануваат наследниците Сотир Хр. Наумовски и Ташко М. Казанциевски на коишто местожителството им е непознато во рок од месец дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јават во овој суд за да бидат повикани на расправата. Во противен случај оставината ќе биде расправена во нивно отсуство со назначените им старатели и тоа за првиот Атанас Казанциевски, од село Подмочани, а за другиот Михајло Пројовски, од Ресен.

Од Околинскиот суд во Ресен, О. бр. 31/51 (134)

Околинскиот суд во Ресен објавува дека при истиот е покрената оставинска постапка по оставината на пок. Ноне И. Димициевски, бивш од село Евла.

По истата оставина беше издаден оглас во „Службен весник на НРМ“ бр. 11 од 16-IV-1952 година, кој оглас поради погрешно назначениот старател се огласува за неважен.

Се поканува наследникот Мице Нонев Димициовски чие местожителство е непознато во рок од месец дена од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“ да се јави во овој суд за да биде повикан на расправата. Во противен случај оставината ќе биде расправена во негово отсуство со сегашниот му назначен старател Мила Пандева Димициовска, од село Евла.

Од Околинскиот суд во Ресен, О. бр. 72/51 119)

ОКОЛИНСКИ СУД ВО КУМАНОВО

Пред овој суд покрената е постапка за прогласување за умрен нестанатиот Игњат Тричковиќ, од село Тронега, околија Кумановска, за кого се претпоставува дека загинал во борбите против Германците при Пробиштип.

Се повикува нестанатиот Игњат како и сите оние што знаат нешто за него да јават на мајка му Драга Маниќ, од Куманово, во рок од еден месец од објавувањето на огласот во „Службен весник на НРМ“. Во противен случај ќе се прогласи за умрен.

Од Околинскиот суд во Куманово, Р. бр. 636/52 (140)

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа дозволата од Поверенството за комунални работи на ОНО-Кичево бр. 7774/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 123, рег. бр. 123, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Зулфикар Имероски со седиште во Кичево.

Предмет на работата на дуќанот е: кондурациски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зулфикар Имероски.

Од Советот за стопанство на НО на Кичевска околија бр. 7774 од 7-VII-1952 год. II—50—999

Врз основа дозволата од Поверенството за комунални работи на ОНО-Кичево бр. 2892/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 124, рег. бр. 124, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Душан Стоимиров Спироски со седиште во Кичево.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Душан Стоимиров Спироски.

Од Советот за стопанство на НО на Кичевска околија бр. 2892 од 7-VII-1952 год. II—50—1000

Врз основа дозволата од Поверенството за комунални работи на ОНО-Кичево бр. 2334/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 125, рег. бр. 125, занаетчискиот дуќан под фирма: Грнчар, Трајче Столев Филиповски со седиште во село Вранештица.

Предмет на работата на дуќанот е: грнчарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајче Столев Филиповски.

Од Советот за стопанство на НО на Кичевска околија бр. 2334 од 7-VII-1952 год. II—50—1001

Врз основа дозволата од Поверенството за комунални работи на ОНО-Кичево бр. 9128/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 126, рег. бр. 126, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Шукрија Асаноски со седиште во Кичево.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Шукрија Асаноски.

Од Советот за стопанство на НО на Кичевска околија бр. 9128 од 7-VII-1952 год. II—50—1002

Врз основа дозволата од Народниот одбор на Кочанска околија бр. 4710/52 год., записан е во регистрот

на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 187/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Кожувар, Трчфун Е. Соколов со седиште во село Злетово.

Предмет на работата на дуќанот е: кожуварски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трифун Е. Соколов.

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија бр. 5455 од 2-VII-1952 год. II—50—990

Врз основа дозволата од Народниот одбор на Кочанска околија бр. 3786/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 188/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Тулар, Стојан К. Лазаров со седиште во Кочани.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на тули.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Стојан К. Лазаров.

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија бр. 5351 од 30-VI-1952 год. II—49—991

Врз основа дозволата од Народниот одбор на Кочанска околија бр. 4252/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 189/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Јордан Тодосиев Манчев со седиште во Кочани.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јордан Тодосиев Манчев.

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија бр. 4252 од 2-VII-1952 год. II—49—992

Врз основа дозволата од Поверенството за комунални работи на ОНО-Кочани бр. 3443/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 321, рег. бр. 161, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Петар Наумов Костандинов со седиште во село Јанкоец.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта и капи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Наумов Костандинов.

Од Советот за стопанство на НО на Преспанска околија-Ресен, бр. 3765 од 21-VI-1952 год. II—50—1003

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Кочанска околија бр. 5692/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 191/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Тулар, Димитар Иванов со седиште во Кочани.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на тули.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Иванов.

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија бр. 5692 од 12-VII-1952 год. II—54—1079

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Кочанска околија бр. 5693/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 192/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар, Лазар Димитров со седиште во село Соколарци.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на коли.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Лазар Димитров.

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија бр. 5693 од 12-VII-1952 год. II—541080

На основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Кочанска околија бр. 5694/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници под рег. бр. 193/II, занаетчискиот дуќан под фирма: Кондурација, Добре Челев со седиште во Кочани.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Добре Челев.

Од Советот за стопанство на НО на Кочанска околија бр. 5694 од 12-VII-1952 год. II—54—1081

Врз основа дозволата од Поверен. за локална индустрија и занаетчиство на ГНО—Титов Велес бр. 19107/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 329, рег. бр. 323, занаетчискиот дуќан под фирма: Бравар, Ѓорѓи А. Барбутов со седиште во Титов Велес, ул. „9 ноември“ бр. 6.

Предмет на работата на дуќанот е: браварски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ѓорѓи А. Барбутов.

Од Поверен. за финансии на ГНО—Титов Велес. бр. 19107 од 5-XI-1951 год. (890)

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 9192/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 106, рег. бр. 106, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Блаже Илиев Настески, со седиште во село Опеница.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Блаже Илиев Настески.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 9192 од 15-VIII-1952 год.

II—61—1219

Врз основа дозволата од ОНО-Куманово бр. 10538/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 40, рег. бр. 40, занаетчискиот дуќан под фирма: Столар, Петар Јованов Кузмановиќ, со седиште во село Табановце.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Петар Јованов Кузмановиќ.

Од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија, бр. 11079 од 22-VIII-1952 год.

II—60—1189

Врз основа дозволата од ОНО-Куманово бр. 13694/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 39, рег. бр. 39, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар, Драгутин Стојчев Јовановски, со седиште во село Војник.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Драгутин Стојчев Јовановски.

Од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија, бр. 10124 од 21-VIII-1952 год.

II—60—1199

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија бр. 10195/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 38, рег. бр. 38, занаетчискиот дуќан под фирма: Колар, Александар Нацев Трајановиќ, со седиште во село Табановце.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Нацев Трајановиќ.

Од Советот за стопанство на НО на Кумановска околија, бр. 10844 од 15-VIII-1952 год.

II—60—1200

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 9287/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 88, рег. бр. 88, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Арслан Тефиќов Мемински, со седиште во село Мешеишта.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Арслан Тефиќов Мемински.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 9287 од 15-VIII-1952 год. (1201)

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 9289/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 89, рег. бр. 89, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Крсте Василев Крстаноски со седиште во село Љубаништа.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсте Василев Крстаноски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 9289 од 15-VIII-1952 год.

II—60—1202

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 9102/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 90, рег. бр. 90, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Никола Спиrow Костојчиноски, со седиште во село Вевчани.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Никола Спиrow Костојчиноски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 9102 од 15-VIII-1952 год.

II—60—1203

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8991/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 91, рег. бр. 91, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Трпо Ристов Даскалоски, со седиште во село Вевчани.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трпо Ристов Даскалоски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8991 од 15-VIII-1952 год.

II—60—1204

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 9173/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 92, рег. бр. 92, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Бизат Адем Муарем, со седиште во село Радолишта.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бизат Адем Муарем.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 9173 од 15-VIII-1952 год.

II—60—1205

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8903/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 60, рег. бр. 60, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Крсто Климов Тасески, со седиште во село Опеница.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Крсто Климов Тасески.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8903 од 11-VIII-1952 год.

II—58—1156

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8905/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 69, рег. бр. 69, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Борис Виданов Груески со седиште во село Опеница.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Борис Виданов Груески.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија бр. 8905 од 11-VIII-1952 год.

II—58—1157

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8906/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 70, рег. бр. 70, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Гаврил Ефтимов Поповски, со седиште во село Вевчани.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Гаврил Ефтимов Поповски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија бр. 8906 од 11-VIII-1952 год.

II—5—1158

Врз основа дозволата од Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8915/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 71, рег. бр. 71, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Санде Ламбев Иваноски, со седиште во село Елшани.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Санде Ламбев Иваноски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8915 од 11-VIII-1952 год.

II—58—1159

Врз основа дозволата на Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8704/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 72, рег. бр. 72, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Богомир А. Трајковски со седиште во село Ташмаруништа.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Богомир А. Трајковски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8704 од 11-VIII-1952 год.

II—58—1160

Врз основа дозволата на Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8730/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 73, рег. бр. 73, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Нове Стојанов Ристевски со седиште во село Рамне.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Нове Стојанов Ристевски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8730 од 11-VIII-1952 год.

II—58—1161

Врз основа дозволата на Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8692/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 74, рег. бр. 74, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Расим Шаинов Белулоски, со седиште во село Цепин.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Расим Белулоски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8692 од 11-VIII-1952 год.

II—58—1162

Врз основа дозволата на Советот за стопанство на Народниот одбор на Охридска околија бр. 8735/52 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 75, рег. бр. 75, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар, Тренко Вељановски, со седиште во село Рамне.

Предмет на работата на дуќанот е: воденичарски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Тренко Вељанов Вељаноски.

Од Советот за стопанство на НО на Охридска околија, бр. 8735 од 11-VIII-1952 год.

II—58—1163

На основа дозволата од Градскиот народен одбор Тетово бр. 3065/46 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 226, рег. бр. 226, занаетчискиот дуќан под фирма: Тенекеџија, Ристевски Г'орев Живко, со седиште во Тетово ул. „Братство“ бр. 56.

Предмет на работата на дуќанот е: тенекеџиски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристевски Г'орев Живко.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Тетово, бр. 9728 од 27-VI-1952 год.

II—69—1385

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 579/48 година, записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 220, рег. бр. 220, занаетчискиот дуќан под фирма: Наланџија, Абдула Сулеманов Агуш со седиште во Тетово ул. „Кримска“ бр. 1.

Предмет на работата на дуќанот е: наландиски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Абдулаи Сулеманов Агуш.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Тетово, бр. 5939 од 24-VI-1952 год.

II—69—1386

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 187/47 година, записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 219, рег. бр. 219, занаетчишкиот дуќан под фирма: Леблебиџија, Рамадани Ејупов Ислам со седиште во град Тетово, ул. „Дебарце“ бр. 2.

Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на леблебија

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Рамадани Ејупов Ислам.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Тетово, бр. 3172 од 20-VI-1952 год.

II—69—1387

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 58/45 година, записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 218, рег. бр. 218, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кондурџија, Јосифоски Милев Диме со седиште во град Тетово ул. „Иван Рибар Лола“ бр. 160.

Предмет на работата на дуќанот е: крпење на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јосифоски Милев Диме.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Тетово, бр. 6606 од 20-VI-1952 год.

II—69—1388

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 17752/49 година, записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 217, рег. бр. 217, занаетчишкиот дуќан под фирма: Мутавџија, Апостолоски Јорданов Димитрије, со седиште во Тетово ул. „Маршал Тито“ бр. 5.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка на мутави.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Апостолоски Јорданов Димитрије.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Тетово, бр. 9947 од 17-VI-1952 год.

II—69—1389

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 14/45 година, записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 216, рег. бр. 216, занаетчишкиот дуќан под фирма: Бојџија, Фејзулаи Салиов Бејтула со седиште во град Тетово ул. „Иван Рибар Лола“ бр. 253.

Предмет на работата на дуќанот е: бојџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Фејзулаи Салиов Бејтула.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Тетово, бр. 5821 од 17-VI-1952 год.

II—69—1390

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 207/47 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 222, рег. бр. 222, занаетчишкиот дуќан под фирма: Вербер, Зекири Еминов Абдураим со седиште во град Тетово ул. „Мирче Ацев“ бр. 2.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зекири Еминов Абдураим.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Тетово, бр. 2624 од 25-VI-1952 год.

II—70—1391

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 1389/46 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 223, рег. бр. 223, занаетчишкиот дуќан под фирма: Самарџија, Николоски Коцев Диме со седиште во град Тетово ул. „Лазар Колишевски“ бр. 7.

Предмет на работата на дуќанот е: самарџиски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Николоски Коцев Диме.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Тетово, бр. 5811 од 25-VI-1952 год.

II—70—1392

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 2389/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 225, рег. бр. 225, занаетчишкиот дуќан под фирма: Качар, Исаески Стојанов Гоце со седиште во град Тетово ул. „Братство“ бр. 19.

Предмет на работата на дуќанот е: качарски изработки.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исаески Стојанов Гоце.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Тетово, бр. 7819 од 26-VI-1952 год.

II—70—1393

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 202/45 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 221, рег. бр. 221, занаетчишкиот дуќан под фирма: Кондурџија, Трпчески Анев Аџи-Гиче со седиште во Тетово ул. „Тодор Ципоски Мерџан“ бр. 16.

Предмет на работата на дуќанот е: поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трпчески Анев Аџи-Гиче.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Тетово, бр. 7781 од 25-VI-1952 год.

II—70—1394

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 11066/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 224, рег. бр. 224, занаетчишкиот дуќан под фирма: Вербер, Неџипи Мемедалиев Џабир со седиште во град Тетово ул. „Горна Чаршија“ бр. 25.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Неџипи Мемедалиев Џабир.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Тетово, бр. 4028 од 26-VI-1952 год.

II—70—1395

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 3537/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 215, рег. бр. 215, занаетчишкиот дуќан под фирма: Бозџија, Алијов Меметов Наки со седиште во град Тетово ул. „Јане Сандански“ бр. 74.

Предмет на работата на дуќанот е: производство на боза.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Алијов Меметов Наки.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Тетово, бр. 6556 од 17-VI-1952 год.

II—70—1396

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 75/45 година, записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 228, рег. бр. 228, занаетчишкиот дуќан под фирма: Колар, Ристевски Јорданов Глигур со седиште во град Тетово ул. „Иван Рибар Лола“ бр. 325.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ристевски Јорданов Глигур.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Тетово, бр. 5825 од 27-VI-1952 год.

II—70—1397

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 266/47 година, записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 227, рег. бр. 227, занаетчишкиот дуќан под фирма: Колар, Јусуфи Умеров Мемедали со седиште во Тетово ул. „Беласица“ бр. 45.

Предмет на работата на дуќанот е: коларски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Јусуфи Умеров Мемедали.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Тетово, бр. 2567 од 27-VI-1952 год.

II—70—1398

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 2393/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 230, рег. бр. 230, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Николоски Трипунов Александар со седиште во град Тетово ул. „Тодор Ципоски Мерџан“ бр. 4.

Предмет на работата на дуќанот е: кројачки услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Николоски Трипунов Александар.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Тетово, бр. 3102 од 28-VI-1952 год. II—70—1402

Врз основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 20643/51 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 239, рег. бр. 239, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија, Бајрами Исмаилов Ибраим со седиште во град Тетово ул. „Браќа Миладинови“ бр. 117.

Предмет на работата на дуќанот е: фурниџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Бајрами Исмаилов Ибраим.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Тетово, бр. 4911 од 30-VI-1952 год. II—70—1403

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 3536/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 244, рег. бр. 244, занаетчискиот дуќан под фирма: Воскар, Трајкоски Ристов Борис со седиште во град Тетово ул. „Беласица“ бр. 46.

Предмет на работата на дуќанот е: воскарски производи.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Трајкоски Ристов Борис.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Тетово, бр. 8033 од 1-VII-1952 год. II—70—1404

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 27743/48 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 246, рег. бр. 246, занаетчискиот дуќан под фирма: Бербер, Ибраими Изетов Идриз со седиште во град Тетово

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ибраими Изетов Идриз.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Тетово, бр. 8046 од 2-VII-1952 год. II—70—1405

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 10963/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 250, рег. бр. 250, занаетчискиот дуќан под фирма: Леблеџија, Зулбеари Сулејманов Бекир со седиште во град Тетово ул. „Братство“ бр. 75.

Предмет на работата на дуќанот е: печење и продавање на леблеџија.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зулбеари Сулејманов Бекир.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Тетово, бр. 8397 од 28-VII-1952 год. II—70—1406

На основа дозволата од ГНО—Тетово бр. 3640/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 241, рег. бр. 241, занаетчискиот дуќан под фирма: Налбат, Реџеџи Зејнелов Мејди со седиште во град Тетово ул. „Горна Чаршија“ бр. 45.

Предмет на работата на дуќанот е: потковување на добиток.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Реџеџи Зејнелов Мејди.

Од Советот за стопанство на НО на Градската општина—Тетово, бр. 7986 од 1-VII-1952 год. II—70—1407

На основа дозволата од Народниот одбор на Дебарска околина бр. 3670/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 279,

рег. бр. 141, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија, Зарко, Р. Старкоски со седиште во Дебар.

Предмет на работата на дуќанот е: фурниџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Зарко, Р. Старкоски.

Од Советот за стопанство на НО на Дебарска околина, бр. 3670/52 г. II—52—1044

На основа дозволата од Народниот одбор на Дебарска околина бр. 3523/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 281, рег. бр. 143, занаетчискиот дуќан под фирма: Фурнаџија, Миле Силјаноски со седиште во Дебар.

Предмет на работата на дуќанот е: фурниџиски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Миле Спасов Силјаноски.

Од Советот за стопанство на НО на Дебарска околина бр. 3523/52 г. II—52—1042

На основа дозволата од Народниот одбор на Дебарска околина бр. 4231/52 год., записан е во регистрот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 278, рег. бр. 140, занаетчискиот дуќан под фирма: Кројач, Талат Назив Пустина со седиште во Дебар.

Предмет на работата на дуќанот е: шиене на алишта.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Талат Назив Пустина.

Од Советот за стопанство на НО на Дебарска околина, бр. 4324/52 год. II—52—1041

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за исважни следните изгубени документи

ЛИЧНИ КАРТИ

Лична карта рег. бр. 51263, серија бр. 0036500, издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Борис Трајче Вучинов, „128“ бр. 24 — Скопје (2440)

Лична карта рег. бр. 82909, серија бр. 0051508, издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Сократ Георги Ивановски, ул. „328“ бр. 11 — Скопје (2646)

Лична карта рег. бр. 79000, серија бр. 0052710, издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Јорданка Пешо (Мицева) Политова, Стопанство „Лисенко“ с. Тубарево — Скопско (2647)

Лична карта рег. бр. 37143, серија бр. 0031243, издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Томе Киров Пејов, ул. „100“ бр. 56/2 — Скопје (2760)

Лична карта рег. бр. 77219, серија бр. 0053710, издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Амит Абедин Амидовски, ул. „150“ бр. 104 — Скопје (2761)

Лична карта рег. бр. 78334, серија бр. 0052375, издадена од ПВР на ГНО—Скопје на Никола Панзо Давчев, ул. „211“ бр. 1 — Скопје (2767)

Лична карта рег. бр. 323, серија бр. 077023, издадена од ПВР на ОНО—Титов Велес на Мане Г. Пргов, Автокоманда 31 зграда — Скопје (2784)

Лична карта рег. бр. 6652, серија бр. 0611715, издадена од ПВР на ОНО—Г. Петров на Павле Николов Михајловски, од село Оризари — Скопско (2787)

Лична карта рег. бр. 11726, серија бр. 0672499, издадена од ПВР на ОНО—Тетово на Аљим Неима Реџеџи, од село Г. Речица — Тетовско (2737)

Лична карта рег. бр. 2016, серија бр. 0634526, издадена од ПВР на ОНО—Кр. Паланка на Наско Герасим Цветанов, од село Длабочица — Кривопаланечко (2738)

Лична карта рег. бр. 7768, серија бр. 0100478, издадена од ПВР на ОНО—Кр. Паланка на Тодосија Величков Стојановски, од село Подржи коњ — Кривопаланечко. (2739)

Лична карта рег. бр. 10269, серија бр. 0498008, издадена од ПВР на ОНО—Кавадарци на Игно Гоцев Најдов, од село Сопот — Тиквешко (2740)

Лична карта рег. бр. 3821, серија бр. 0344331, издадена од ПВР на ГНО — Т. Велес на Невена Ладева Марковска, од село Стари Град — Титоввелешко (2741)

Лична карта рег. бр. 2633, серија бр. 0341343, издадена од ПВР на ОНО — Т. Велес на Борис Стојанов Петрушев, од село Витани — Титоввелешко (2742)

Лична карта рег. бр. 6788, серија бр. 0333298, издадена од ПВР на ОНО — Т. Велес на Тодор Панов Настов, ул. „Јован Алабаков“ бр. 14 — Т. Велес (2743)

Лична карта рег. бр. 4249, серија бр. 0667494, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Асип Мурата Речеши, од село Д. Палчиште — Тетовско (2744)

Лична карта рег. бр. 183, серија бр. 76783, издадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Никола Трајанов Стојанов, од село Градско — Титоввелешко (2747)

Лична карта рег. бр. 13832, серија „Р“ 0390559, издадена од ПВР на ОНО — Кочани на Љубица Иван Мали, ул. „А. Македонски“ бр. 4 — Кочани (2748)

Лична карта рег. бр. 802, серија бр. 0093512, издадена од ПВР на ОНО — Кр. Паланка на Јордан Крстов Георгиевски, од село Мартинци — Кривопаланечко (2750)

Лична карта рег. бр. 10061, серија „Р“ 0672033, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Сами А. Саити, од село Цепчиште — Тетовско (2751)

Лична карта рег. бр. 10912, серија „Р“ 0755446, издадена од ПВР на ОНО — Кичево на Диме Ѓуров Стојановски, од село Вранештица — Кичевско (2752)

Лична карта рег. бр. 5627, серија бр. 0126967, издадена од ПВР на ОНО — Делчево на Јован Михајлов Алексовски, од село Илиово — Малешевска околија (2753)

Лична карта рег. бр. 10705, серија „Р“ 0675148, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Петре Трпе Србиноски, од село Непроштено — Тетовско (2755)

Лична карта рег. бр. 6350, серија „Р“ 0750868, издадена од ПВР на ОНО — Кичево на Славе Китанов Илиоски, од село Козица — Кичевско (2757)

Лична карта рег. бр. 18037, серија „Р“ 0678900, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Сулејман Казим Исмаили, од село Д. Палчиште — Тетовско (2758)

Лична карта рег. бр. 5524, серија бр. 0666792, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Незир Изаиров Изарири, од село Д. Палчиште — Тетовско (2759)

Лична карта рег. бр. 115, серија бр. 081865, издадена од ПВР во Куманово на Димитар К. Христовор, од село Ерцелија — Овчеполско (2765)

Лична карта рег. бр. 13574, серија „Р“ 0390284, издадена од ПВР на ОНО — Кочани на Димитар Д. Стојанов, од село Винаца — Кочанско (2768)

Лична карта рег. бр. 4472, серија „Г“ 0057183, издадена од ПВР на ОНО — Берово на Иса Мустафа Топузов, од село Црник — Малешевско (2769)

Лична карта рег. бр. 10807, серија „Р“ 0387417, издадена од ПВР на ОНО — Кочани на Панте Илија Стојчев, од село Калиманци — Кочанско (2770)

Лична карта рег. бр. 10050, серија бр. 0706560, издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Цемо Шефкиов Мурати, од село Пожарани — Гостиварско (2772)

Лична карта рег. бр. 5038, серија бр. 0345548, издадена од ПВР на ОНО — Титов Велес на Владо Димов Мишковиќ, од село Голозинци — Титоввелешко (2773)

Лична карта рег. бр. 6032, серија бр. 0546619, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Амет Сејфула Асани, од село Отља — Кумановско (2774)

Лична карта рег. бр. 13455, серија бр. 0156919, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Бошко Мицев Ристевски, ул. „698“ бр. 18 — Прилеп (2775)

Лична карта рег. бр. 8580, серија „Р“ 0385190, издадена од ПВР на ОНО — Кочани на Стојан С. Николов, од село Оризари — Кочанско (2776)

Лична карта рег. бр. 10551, серија бр. 0707061, издадена од ПВР на ОНО — Гостивар на Изаир Сулиманов Ферати, од село Гурѓевиште — Гостиварско (2777)

Лична карта рег. бр. 6603, серија бр. 0082043, издадена од ПВР на ОНО — Струмица на Александар Тушев Папучаров, од село Сушица — Струмичко (2778)

Лична карта рег. бр. 5357, серија бр. 281114, издадена од ПВР на ОНО — Ресен на Ламбе Перов Андреевски, од село Избишта — Преспанско (2779)

Лична карта рег. бр. 3194, серија бр. 0278934, издадена од ПВР на ОНО — Ресен на Ристе Настев Нечовски, од село Бољно — Преспанско (2780)

Лична карта рег. бр. 4988, серија „Р“ 0545448, издадена од ПВР на ОНО — Куманово на Милош С. Петровиќ, од село Бедине — Кумановско (2781)

Лична карта рег. бр. 1026, серија „Р“ 0525083, издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Лазар Илиев Младеновски, ул. „Генерал Темпо“ бр. 25 — Куманово (2782)

Лична карта рег. бр. 4966, серија бр. 0149268, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Коста Петров Ристевски, ул. „173“ бр. 10 — Прилеп (2783)

Лична карта рег. бр. 7181, серија бр. 0534033, издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Драгутин М. Величковски, ул. „В. Менков“ бр. 36 — Куманово (2785)

Лична карта рег. бр. 462, серија бр. 0524857, издадена од ПВР на ГНО — Куманово на Александар М. Величковски, ул. „С. Пужалка“ бр. 47 — Куманово (2786)

Лична карта рег. бр. 623, серија „Г“ 0017334, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Милан Трајков Катароски, од село Вешишта — Прилепско (2788)

Лична карта рег. бр. 1590, издадена од ПВР на ОНО — Прилеп на Фади Муса Муаремоски, од село Ерековци — Прилепско (2789)

Лична карта рег. бр. 11980, серија бр. 0151303, издадена од ПВР на ГНО — Прилеп на Аце Борис Ивановски, ул. „189“ бр. 22 — Прилеп (2790)

Лична карта рег. бр. 4270, серија „Р“ 0664536, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Феми Али Азизи, од село Боговиње — Тетовско (2791)

Лична карта рег. бр. 3283, серија „Р“ 0734749, издадена од ПВР на ГНО — Тетово на Халили Исмаил Муртезан, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 98 — Тетово (2754)

Лична карта рег. бр. 6292, серија „Р“ 0665265, издадена од ПВР на ОНО — Тетово на Шефит Целил Целили, од село Раковец — Тетовско (2810)

ПРОМЕНИ ВО РЕГИСТЕРОТ

ОД РЕПУБЛИКАНСКО ЗНАЧЕЊЕ

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6813/1 од 15-X-1952 год. Шумското индустриско претпријатие „Црни Бор“ со седиште во село Витолиште се брише од регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Прилепска околија.

Бр. 6813/1 од Министерството за финансии на НРМ (328)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6898 од 10-X-1952 год. Претпријатието за откуп и преработка на сите видови црева и сиришта „Превопромет“ со седиште во Скопје се брише од регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 6898/52 од Министерството за финансии на НРМ (342)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7031 од 17-X-1952 год. Претпријатието за обработка на тутун со седиште во Ресен се брише од регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Преспанска околија.

Бр. 7031/52 од Министерството за финансии на НРМ (331)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6957 од 14-X-1952 год. Претпријатието за метални производи „Митко Цецов“ со седиште во Штип се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Овчеполска околија.

Бр. 6957/52 од Министерството за финансии на
НРМ (338)

На основа* решението на Министерството за финансии бр. 6918 од 10-X-1952 год. Керамичната индустрија „Кис“ со седиште во Скопје се брише од регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење бидејќи со решението на Влада бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 6918/52, од Министерството за финансии на
НРМ (349)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6923 од 10-X-1952 год. Фабриката за тутун со седиште во Скопје се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесена под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 6923/52 од Министерството за финансии на
НРМ (341)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6933 од 13-X-1952 год. Претпријатието за извоз на тутун „Македонија“ со седиште во Скопје се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 6933/52 од Министерството за финансии на
НРМ (343)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6852 од 13-X-1952 год. Претпријатието за купо-продаја на санитарно ветеринарни материјали „Ветлек“ со седиште во Скопје се брише од регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 6852/52 од Министерството за финансии на
НРМ (344)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6909 од 10-X-1952 год. Претпријатието за меѓународна шпедиција „Трансјуг“ со седиште во Скопје се брише од регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 6909/52 од Министерството за финанси на
НРМ (345)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6943 од 13-X-1952 год. Фабриката за алкалоиди „Алкалоид“ со седиште во Скопје се брише од регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 6943/52 од Министерството за финансии на
НРМ (347)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6962 од 14-X-1952 год. Трговското претпријатие за метални, градежни и хемиски материјали „Ангрометал“ со седиште во Скопје се брише од регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743

од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 6962/52 од Министерството за финансии на
НРМ (349)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6978 од 14-X-1952 год. Проектанското претпријатие за Македонија „Проектант“ со седиште во Скопје се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 6978/52 од Министерството за финансии на
НРМ (350)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6989 од 16-X-1952 год. Претпријатието за снабдување на земјоделството „Ангроснабдител“ со седиште во Скопје се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, би дејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 6989/52 од Министерството за финансии на
НРМ (352)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6983 од 15-X-1952 год. Парната пивара со седиште во Скопје се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесена под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 6983/52 од Министерството за финансии на
НРМ (353)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6982 од 15-X-1952 год. Претпријатието за промет со алкохолни пијалаци со седиште во Скопје се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 6982/52 од Министерството за финансии на
НРМ (354)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7051 од 17-X-1952 год. Фабриката за конзерви со седиште во град Скопје се брише од регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесена под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 7051/52 од Министерството за финансии на
НРМ (356)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7008 од 16-X-1952 год. Претпријатието за изработување на автомобилски каросерии „11 октомври“ со седиште во Скопје се брише од регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 7008/52 од Министерството за финансии на
НРМ (359)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7010 од 16-X-1952 год. Фабриката за цемент „Усје“ со седиште во Скопје се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 1743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 7010/52 од Министерството за финансии на
НРМ (360)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6987 од 15-X-1952 год. Сервисот за градежни материјали „Караорман“ со седиште во Скопје се брише од регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 6987/52 од Министерството за финансии на НРМ (362)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6988 од 15-X-1952 год. Градежното претпријатие „Бетон“ со седиште во Скопје се брише од регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 6988/52 од Министерството за финансии на НРМ (363)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6998 од 15-X-1952 год. Фабриката за хромни производи и феролегури со седиште во Скопје се брише од регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 6998/52 од Министерството за финансии на НРМ (364)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7007 од 16-X-1952 год. Фабриката за црвен пипер со седиште во Гевгелија се брише од регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Гевгелиска околина.

Бр. 7007/52 од Министерството за финансии на НРМ (366)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6932 од 13-X-1952 год. Претпријатието за обработка на тутун со седиште во Кавадарци се брише од регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Тиквешка околина.

Бр. 6932/52 од Министерството за финансии на НРМ (368)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6854 од 10-X-1952 год. Претпријатието за обработка на тутун со седиште во Гевгелија се брише од регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Гевгелиска околина.

Бр. 6854/52 од Министерството за финансии на НРМ (369)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6946 од 14-X-1952 год. Претпријатието за јавен авто-транспорт и шпедиција со седиште во Охрид се брише од регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Охридска околина.

Бр. 6946/52 од Министерството за финансии на НРМ (370)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6950 од 14-X-1952 год. Претпријатието за обработка на тутун со седиште во Титов Велес се брише од регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење бидејќи со решението на Вла-

дата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Титоввелецка околина.

Бр. 6950/52 од Министерството за финансии на НРМ (372)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6999 од 16-X-1952 год. Претпријатието за производство, набавка и продажба на риби, ракови и рибни производи „Охридска пастрмка“ со седиште во Охрид се брише од регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Охридска околина.

Бр. 6999/52 од Министерството за финансии на НРМ (373)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7128 од 20-X-1952 год. Претпријатието за проектовање на хидроцентрали и испитателни работи со седиште во Скопје се брише од регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 7128/52 од Министерството за финансии на НРМ (357)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6961 од 14-X-1952 год. Шумското стопанство „Беласица“ со седиште во Струмица се брише од регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Струмичка околина.

Бр. 6961/52 од Министерството за финансии на НРМ (371)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6993 од 15.X.1952 г. Шумското стопанство „Темпо“ со седиште во Кичево се брише од регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12.VII.1952 г. е пренесено под управа на Народниот одбор на Кичевска околина.

Бр. 6993/52 од Министерството за финансии на НРМ (379)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7012 од 16.X.1952 год. Претпријатието за обработка на тутун со седиште во Прилеп се брише од регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12.VII.1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Прилепска околина.

Бр. 7012/52 од Министерството за финансии на НРМ (381)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7322 од 5.XI.1952 год. Оловниот рудник „Злетово“ со седиште во Пробиштип се брише од регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12.VII.1952 год. е пренесен под управа на Народниот одбор на Кочанска околина.

Бр. 7322/52 од Министерството за финансии на НРМ (387)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6883 од 5.XI.1952 год. Фабриката за печење на вар „Превалец“ со седиште во Титов Велес се брише од регистрот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12.VII.1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Титоввелецка околина.

Бр. 6883/52 од Министерството за финансии на НРМ (387)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7248 од 28-X-1952 год. Дрвното индустриско претпријатие „Димче Мирчев“ со седиште во село Градско се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Титоввелешка околија.

Бр. 7248/52 од Министерството за финансии на НРМ (281)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7148 од 29-X-1952 год. Фабриката за нишесте со седиште во Кочани се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесена под управа на Народниот одбор на Кочанска околија.

Бр. 7148/52 од Министерството за финансии на НРМ (282)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7202 од 25-X-1952 год. Претпријатието за уредување и пошумување на порои „Трифун Пановски“ со седиште во Битола се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Битолска околија.

Бр. 7202/52 од Министерството за финансии на НРМ (283)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6865 од 20-X-1952 год. Претпријатието за уредување и пошумување на порои „Водно“ со седиште во Скопје се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Скопска околија.

Бр. 6865/52 од Министерството за финансии на НРМ (290)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7060 од 18-X-1952 год. Државното земјоделско сточарско стопанство „Црвена Свезда“ со седиште во Штип се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Овчеполска околија.

Бр. 7060/52 од Министерството за финансии на НРМ (293)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7086 од 20-X-1952 год. Електричното претпријатие „Скопје“ со седиште во Скопје се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 7086/52 од Министерството за финансии на НРМ (295)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7110 од 20-X-1952 год. Рудникот и сепарацијата за азбест „Богословец“ со седиште во Св. Николе се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесен под управа на Народниот одбор на Овчеполска околија.

Бр. 7110/52 од Министерството за финансии на НРМ (298)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6924 од 10-X-1952 год. Текстилната фабрика „Кузман Јосифовски Питу“ со седиште во Скопје се

брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесена под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 6924/52 од Министерството за финансии на НРМ (314)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6905 од 9-X-1952 год. Фабриката за дрвна индустрија „Треска“ со седиште во Скопје се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесена под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 6905/52 од Министерството за финансии на НРМ (316)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6916 од 9-X-1952 год. Земјоделското претпријатие „Лозов расадник“ со седиште во Скопје се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Скопска околија.

Бр. 6916/52 од Министерството за финансии на НРМ (317)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7040 од 17-X-1952 год. Претпријатието за откуп на лековити билки и афион „Билка“ со седиште во Скопје се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 7040/52 од Министерството за финансии на НРМ (326)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6972 од 15-X-1952 год. Претпријатието за одгледување на стока и производство на сточарски производи „Црвени Брегови“ со седиште во Неготино се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Тиквешка околија.

Бр. 6972/52 од Министерството за финансии на НРМ (329)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7068 од 20-X-1952 год. Фабриката за сапун и друго „Цветан Димов“ со седиште во Скопје се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесена под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 7068/52 од Министерството за финансии на НРМ (292)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7056 од 18-X-1952 год. Претпријатието електромеханичка работилница со седиште во Скопје се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 7056/52 од Министерството за финансии на НРМ (296)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6970 од 15-X-1952 год. Конфекционото претпријатие „Прогрес“ со седиште во Скопје се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 6970/52 од Министерството за финансии на НРМ (325)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6870 од 10.XI.1952 год. Шумското индустриско претпријатие „Копачка“ со седиште во Кичево се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12.VII.1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Кичевска околија.

Бр. 6870/52 од Министерството за финансии на НРМ (398)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6823 од 10.XI.1952 год. Претпријатието за експлоатација и преработка на лискум „Моминок“ со седиште во Прилеп се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12.VII.1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Прилепска околија.

Бр. 6823/52 од Министерството за финансии на НРМ (399)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7315 од 10.XI.1952 год. Електричното претпријатие „Битола“ со седиште во Битола се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12.VII.1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Битолска околија.

Бр. 7315/52 од Министерството за финансии на НРМ (396)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6995 од 15-X-1952 год. Претпријатието за поправка на автомобилни гуми „Авто-гуми“ со седиште во Скопје се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12.VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 6995/52 од Министерството за финансии на НРМ (327)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6852 од 14-X-1952 год. Фабриката за бои и лакови „Пролетер“ со седиште во село Маџари се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Струмичка околија.

Бр. 6952/52 од Министерството за финансии на НРМ (335)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6958 од 14-X-1952 год. Претпријатието за догледување стока и производство на сточарски произведенија „Вардар“ со седиште во Титов Велес се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Титоввешка околија.

Бр. 6958/52 од Министерството за финансии на НРМ (337)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6986 од 14-X-1952 год. Фабриката за чорапи „Црвена Свезда“ со седиште во Скопје се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесена под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 6986/52 од Министерството за финансии на НРМ (339)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6949 од 14-X-1952 год. Фабриката за алкохолни и безалкохолни пијалоци „Тиквеш“ со седиште во Скопје се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесена под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 6949/52 од Министерството за финансии на НРМ (348)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7457 од 15-XI-1952 год. Фабриката за свилени платна „Илинден“ со седиште во Битола се брише од регистерот на државните стопански претпријатија, од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесена под управа на Народниот одбор на Битолска околија.

Бр. 7457/52 од Министерството за финансии на НРМ (407)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6990 од 14-X-1952 год. Претпријатието за обработка на тутун со седиште во Струмица се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Струмичка околија.

Бр. 6960/52 од Министерството за финансии на НРМ (421)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7055 од 20-X-1952 год. Претпријатието за далеководи и трафостаници со седиште во Скопје се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 7055/52 од Министерството за финансии на НРМ (405)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7288/1 од 3-XI-1952 год. Државното земјоделско сточарство „Овче Поле“ со седиште во село Ерцелија се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Овчеполска околија.

Бр. 7288/52 од Министерството за финансии на НРМ (279)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6981 од 18-X-1952 год. Претпријатието за промет и производство на домашни ракотворби и художествени изработки „Македонски фолклор“ со седиште во Скопје се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 6981/52 од Министерството за финансии на НРМ (289)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 7099 од 20-X-1952 год. Фабриката за кожи „Гоце Делчев“ со седиште во Скопје се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесена под управа на Народниот одбор на град Скопје.

Бр. 7099/52 од Министерството за финансии на НРМ (291)

На основа решението на Министерството за финансии бр. 6910 од 9-X-1952 год. Претпријатието за производство на зарзават „Индигово“ со седиште во село Индигово се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Скопска околија.

Бр. 6910/52 од Министерството за финансии на НРМ (313)

ПОКАНА ЗА ПРЕТПЛАТА НА „СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА НРМ“ ЗА 1953 ГОДИНА

Се известуваат претплатниците на „Службен весник на НРМ“ дека претплата-та за 1953 година ќе изнесува 600 динари за еден примерок.

Претплата-та се уплатува однапред за цела година по приложената чековна уплат-ница во „Службен весник на НРМ“ бр. 32/52, на тек. с-ка 801-901702 кај Народната банка на ФНРЈ — Централa за НРМ — Скопје.

При уплатување на сумата треба на чековната уплатница или вирманскиот налог да се напише јасно адресата на којашто тре-ба да се испраќа весникот, а на грбот од чекот да се наведе зошто се уплатува су-мата и за колку примероци, а за старите претплатници да се наведе и претплатниот број под кој е приман весникот во 1952 година.

Претплата-та за 1953 година треба да се обнови до крајот на месец декември о. г. По овој рок на секој што не ќе ја обнови прет-плата-та испраќањето на весникот ќе се обу-стави.

Како извесен број претплатници од 1952 година уште не ја подмириле претплата-та, се молат со претплата-та за идната година едновременно да ја внесат и должната прет-плата од 1952 година.

Од администрацијата
на „Службен весник на НРМ“

На основа решението на Министерството за фи-нансии бр. 7009 од 16-X-1952 год. Фабриката за порцелан со седиште во Титов Велес се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата на НРМ бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесена под управа на На-родниот одбор на Титоввелешка околица.

Бр. 7009/52 од Министерството за финансии на НРМ (374)

На основа решението на Министерството за фи-нансии бр. 7011 од 16-X-1952 год. Фабриката за кожи со седиште во Битола се брише од регистерот на држав-ните стопански претпријатија од републиканско зна-чење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесена под управа на Народниот одбор на Битолска околица.

Бр. 7011/52 од Министерството за финансии на НРМ (375)

На основа решението на Министерството за фи-нансии бр. 7109 од 21-X-1952 год. Рудникот на хром „Ло-јане“ со седиште во село Лојане се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републикан-ско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесен под управа на Народниот одбор на Кумановска околица.

Бр. 7109/52 од Министерството за финансии на НРМ (382)

На основа решението на Министерството за фи-нансии бр. 6965 од 15-X-1952 год. Шумското стопанство „Кожуф“ со седиште во Демир Капија се брише од ре-

гистерот на државните стопански претпријатија од ре-публиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Тиквешка околица.

Бр. 6965/52 од Министерството за финансии на НРМ (378)

На основа решението на Министерството за фи-нансии бр. 7032 од 1-XI-1952 год. Претпријатието за унапредување на пчеларството „Пчеларски центар“ со седиште во Битола се брише од регистерот на држав-ните стопански претпријатија од републиканско зна-чење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Битолска околица.

Бр. 7032/52 од Министерството за финансии на НРМ (275)

На основа решението на Министерството за фи-нансии бр. 6915 од 31-X-1952 год. Фабриката за бетон-ски производи „Карпуш“ со седиште во Горче Петров се брише од регистерот на државните стопански прет-пријатија од републиканско значење, бидејќи со реше-нието на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесена под управа на Народниот одбор на Скопска околица.

Бр. 6915/52 од Министерството за финансии на НРМ (276)

На основа решението од Министерството за фи-нансии бр. 7114 од 1-XI-1952 година Претпријатието за полезащитни шумски појаси „Овче Поле“ со седиште во Св. Николе се брише од регистерот на државните стопански претпријатија од републиканско значење, бидејќи со решението на Владата бр. 743 од 12-VII-1952 год. е пренесено под управа на Народниот одбор на Овчеполска околица.

Бр. 7114/52 од Министерството за финансии на НРМ (277)

СОДРЖИНА

Рег. бр.	Страна
115. Уредба за Учителско-домаќинското учи- лиште во Скопје — — — — —	321
116. Уредба за отварање специјални пара- лелки при учителските школи во Скопје и Битола — — — — —	321
117. Уредба за соединување на Градежното средно техничко училиште „Здравко Цветковски“, Шумарскиот техникум „Часлав Рангеловски“, Работничкиот те- хникум и Индустриското средно тех- ничко училиште сите во Скопје во едно училиште — — — — —	322
118. Уредба за одредување рангот на Едно- годишниот курс за преподаватели во долните класови на гимназиите — —	323
119. Уредба за укинување Школата за вос- питачи на деца од предучилишна воз- раст — — — — —	323
120. Правилник за организацијата и рабо- тата на Студентскиот потпорен фонд —	323